

PHILIPS

AVENT

SCF870



Упатство за користење

Содржина

Важно.....	3
Вовед.....	7
Општ опис	8
Забелешки	9
Пред првото користење	10
Користење на уредот.....	10
Полнење на резервоарот за вода.....	11
Готвење на пареа	11
Блендирање по готвењето на пареа	14
Блендирање без готвење на пареа.....	16
Состојки и времиња на готвење на пареа	19
Чистење и одржување	20
Отстранување бигор од резервоарот за вода	22
Рециклирање	23
Складирање.....	23
Поддршка.....	23
Технички спецификации	23
Решавање проблеми	24

Важно

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го користите уредот и зачувајте го за во иднина.

Опасност

- Никогаш не потопувајте ја моторната единица во вода или некоја друга течност и не плакнете ја под млаз вода.

Предупредување

- Пред да го вклучите уредот, проверете дали напонот наведен на уредот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Немојте да го користите уредот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот уред.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Овој уред може да го користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на уредот и да ги разбираат можните опасности.
- Овој уред не смеат да го користат деца. Уредот и кабелот чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Децата не смеат да си играат со уредот.
- Немојте да ги допирате рабовите на единицата со сечила кога уредот е приклучен и при чистењето. Рабовите се многу остри.
- Ако се заглави единицата со сечила, исклучете го уредот од струја пред да ги отстраните состојките што ја блокираат единицата со сечила.
- Уредот многу се загрева при готвењето на пареа и може да предизвика изгореници ако го допрете. Бокалот подигнувајте го држејќи го само за рачката.

- Внимавајте на врелата пареа што излегува од бокалот при готвењето на пареа и кога ќе го отворите неговиот капак.
- Внимавајте на врелата пареа што излегува од отворот за полнење на резервоарот за вода кога ќе го отворите неговиот капак.
- Кога ќе заврши готвењето на пареа, врела пареа ќе продолжи да излегува одредено време од отворот за пареа на моторната единица и од отворот за пареа на капакот од бокалот. Бидете внимателни кога го подигнувате бокалот од моторната единица.
- Ако уредот се користи неправилно, врела пареа може да излегува од отворот за полнење. Погледнете го поглавјето „Решавање проблеми“ за да го избегнете или решите овој проблем.
- Уредот никогаш не смее да работи без надзор.
- Немојте да ја расклопувате моторната единица заради одржување или чистење. Однесете го на поправка во овластен сервисен центар на Philips.

Внимание

- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители или производители што не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.
- Немојте да го ставате уредот на вклучена или сè уште врела рингла или грејна плоча ниту во нејзина близина.
- Секогаш исклучувајте го уредот од струја и оставајте го да се олади пред да го чистите.
- Никогаш немојте да го користите бокалот или некој друг дел од уредот во микробранова печка бидејќи металните делови на рачката од бокалот и единицата со сечила не се предвидени за тоа.
- Никогаш немојте да го стерилизирате бокалот или некој друг дел од уредот во стерилизатор или микробранова печка бидејќи металните делови на рачката од бокалот и единицата со сечила не се предвидени за тоа.

- Овој уред е наменет само за употреба во домаќинства. Ако уредот се користи неправилно, ако се користи за професионални или полупрофесионални цели или ако не се користи во согласност со упатствата во прирачникот за корисници, гаранцијата ќе биде поништена и Philips нема да прифати одговорност за настанатата штета.
- Бидете внимателни кога сипувате врела течност во садот, бидејќи врелата течност и пареата може да прскаат и да предизвикаат изгореници.
- Оставете уредот да се олади 10 минути пред да започнете да готвите нова количина состојки на пареа.
- Уредот не е наменет за сечкање тврди состојки како коцки мраз и коцки шеќер.
- Уредот не смее да блендира подолго од 30 секунди без прекин. Ако не завршите со блендирањето по 30 секунди, исклучете го уредот и почекајте неколку секунди пред да продолжите. Ако уредот се загрее, почекајте да се олади неколку минути пред да продолжите.
- Ставете го уредот на стабилна, хоризонтална и рамна површина. Околу уредот треба да има доволно слободен простор за да се спречи оштетување на шкафчињата или други предмети, бидејќи уредот испушта врела пареа при користењето.
- Немојте да го користите уредот ако паднал или ако има некакво оштетување. Однесете го на поправка во овластен сервисен центар на Philips.
- Никогаш немојте да ставате вода, други течности или блендирана храна во бокалот за готвење на пареа за да избегнете оштетување на уредот.
- Кога готвите состојки на пареа, внимавајте да не го преполните бокалот. Горниот раб на зелената единица со сечила не смее да биде покриен со храна.
- Кога блендирате течности, немојте да ја надминувате ознаката за максимално ниво на бокалот (450 ml).
- Немојте да ставате никакви предмети во отворот за полнење или отворот за пареа.

- Никогаш немојте да ја користите функцијата за пареа без вода.
- Внимавајте да не го преполните резервоарот за вода (макс. 200 ml). Немојте да го надминувате максималното ниво означено на шолјата за мерење.
- Никогаш немојте да го дополнувате резервоарот за вода при готвењето на пареа бидејќи уредот може да испушти врела вода и пареа.
- Не заборавате да проверите дали капакот се оладил по готвењето на пареа пред да го отворите за да додадете уште состојки за блендирање, доколку е потребно.
- Немојте да го поврзувате уредот со надворешен уред за прекинување на струјно коло, како што е прекинувачот со тајмерска контрола, и немојте да го поврзувате на струјно коло што програмирано се вклучува и исклучува. На овој начин ќе спречите потенцијално опасни ситуации што може да настанат поради случајно ресетирање на заштитата од прегревање.
- Секогаш проверувајте ја температурата на бебешката храна со надворешниот дел од дланката пред да го храните бебето.
- Секогаш проверувајте ја густината на бебешката храна. Внимавајте да нема крупни парчиња во храната.
- Кога ќе заврши готвењето на пареа (макс. 20 минути), немојте повторно да ја готвите на пареа или подгревате бебешката храна.
- Користете ја само испорачаната лопатка за да ја отстраните храната од бокалот.
- Редовното отстранување на бигор спречува оштетување на уредот.



- Исклучете го уредот и извлекете го приклучокот од штекер пред замена на додатоците или пристапување до деловите што се движат при употреба.
- Бидете внимателни при ракувањето со острите сечила кога го празните бокалот и при чистењето.
- Секогаш исклучувајте го уредот од напојувањето ако го оставате без надзор.
- Децата не смеат да го чистат уредот ниту да го одржуваат.
- Ниво на бучава: $L_c = 89 \text{ dB(A)}$.

Безбедносен систем

Уредот има вграден безбедносен механизам. Уредот ќе работи само ако сите делови правилно ги склопите на моторната единица. Ако правилно се склопат сите делови, вградениот безбедносен механизам ќе се отклучи.

Уредот има и заштита од прегревање. До прегревање може да дојде ако времето помеѓу две готвења на пареа е прекратко, ако функцијата за блендирање се користи предолго или ако има премногу состојки во бокалот. Ако заштитата од прегревање го исклучи уредот за време на користењето, поставете го тркалцето за контрола на 0 и оставете го уредот да се олади неколку минути. Потоа можете повторно да го користите уредот.

Електромагнетни полиња (EMF)


Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips Avent! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips Avent, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.


Овој комбиниран уред за готвење на пареа и блендирање е особено погоден за подготовка на мали количини бебешка храна. Комбинираниот уред за готвење на пареа и блендирање им овозможува на родителите да подготват свежи оброци за своите бебиња со едноставна функција за готвење на пареа и блендирање во еден уред.

Општ опис




1	Капак со отвор за пареа	8	Моторна единица
2	Сито	9	Индикатор за готвење на пареа
3	Единица со сечила	10	Тркалце за контрола
4	Бокал со држач за единицата со сечила	11	Вентил
5	Отвор за полнење на резервоарот за вода	12	Лопатка
6	Излез за пареа на моторната единица	13	Шолја за мерење
7	Површина за заклучување на рачката	14	Подножје на уредот со кабел за напојување


Забелешки




- Проверете ја температурата на бебешката храна со надворешниот дел од дланката пред да го храните бебето.




- Користете 200 ml дестилирана вода за да го наполните резервоарот.




- Поставете ја единицата со сечила на држачот за единицата со сечила пред да ставите храна во бокалот за готвење на пареа или блендирање.




- Уредот не смее да блендира подолго од 30 секунди без прекин.




- Немојте да го надминувате максималното ниво означено на бокалот (450 ml).



- Немојте да сечкате тврди состојки како коцки мраз и коцки шеќер.



- Секогаш поставувајте го ситото во капакот на бокалот („клик“).



- Чистете го уредот од бигор на секои 4 недели.

Пред првото користење

- 1** Отстранете ја целата амбалажа од уредот.
- 2** Исчистете ги сите делови освен единицата на моторот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).

Користење на уредот

Не заборавајте да проверите дали капакот се оладил по готвењето на пареа пред да го отворите за да додадете уште состојки за блендирање, доколку е потребно. Немојте да го надминувате максималното ниво означено на бокалот.

Испразнете го резервоарот за вода пред повторно да го наполните и да започнете ново готвење на пареа.

Горниот раб на зелената единица со сечила не смее да биде покриен со храна кога ќе започнете готвење на пареа.


Овој уред е наменет за готвење свежи и цврсти состојки на пареа и за нивно блендирање за да се добие бебешка храна. Примери може да најдете во брошурата со рецепти. Состојките обично прво ги готвите на пареа, а потоа ги блендирате. Меѓутоа, уредот може да го користите и само за готвење на пареа или само за блендирање. Кога го користите уредот само за блендирање, прескокнете ги деловите „Полнење на резервоарот за вода“ и „Готвење на пареа“ и следете ги само упатствата во делот „Блендирање“. Немојте да готвите на пареа веќе блендирана храна. Никогаш немојте да ја готвите на пареа истата количина состојки подолго од 20 минути или повеќе од еднаш.

Уредот HE е наменет за:

- Одмрзнување храна
- Готвење замрзната храна на пареа
- Готвење на пареа на веќе блендирана храна
- Готвење на истите состојки на пареа подолго од 20 минути
- Готвење ориз и тестенини
- Блендирање, а потоа готвење на состојките на пареа
- Подгревање течности, на пр. супа или вода
- Одржување топлина на храната неколку часови
- Подгревање храна

Полнење на резервоарот за вода

- 1** Наполнете ја мерицата со вода до потребното ниво.



На шолјата за мерење се прикажани милилитри и соодветното време за готвење на пареа во минути.

Погледнете во посебната брошура со рецепти за препорачаните количества на рецептите.

- 2** Ставете ја водата во отворот за полнење и затворете го капакот.



Забелешка: во резервоарот за вода ставајте само вода.


Готвење на пареа

Ако одредени зеленчуци и овошја се готват на пареа полека, тие се одлични за бебиња кои почнуваат да јадат цврста храна. Готвењето на пареа е најздравиот начин на подготвување храна, бидејќи храната задржува многу од витамините и други здрави нутриенти.

Забелешка: рецепти и времиња за готвење на тие рецепти, може да најдете во посебната брошура со рецепти. Имајте предвид дека рецептите со поврзани со возраста на детето.

Забелешка: немојте да готвите замрзнати состојки на пареа затоа што уредот не може да подгрева замрзната храна на температурата потребна за готвење на пареа. Секогаш одмрзнувајте ги тврдите состојки пред да ги готвите на пареа во овој уред. Истресете ги капките вода од одмрзнатите состојки пред да ги ставите во бокалот.


- 1** Ставете ја единицата со сечила на нејзиниот држач во бокалот.



- 2** Исечете ги цврстите состојки на мали парчиња (коцки не поголеми од 2-3 cm) пред да ги ставите во бокалот.

Забелешка: Немојте да обработувате големи количини тврди состојки одеднаш. Наместо тоа, обработувајте ги овие состојки во помали количини.


- 3** Ставете ги состојките во бокалот.



Забелешка: не надминувајте го горниот раб на зелената единица со сечила.


Забелешка: немојте да ставате вода или друга течност во бокалот за готвење на параа за да избегнете оштетување на уредот.

- 4** Ставете го вентилот во капакот.




Забелешка: осигурете се дека вентилот е правилно прицврстен.


- 5** Ставете го ситото во капакот на бокалот („клик“).



- 6** Поставете го капакот врз бокалот и вртете го во насоката на стрелките на часовникот за да го фиксирате. Малите испакнатите на капакот треба да влезат во жлебовите на бокалот. Проверете дали големата испакнатина на капакот е ставена точно врз рачката на бокалот.




- 7** Ставете го бокалот наопаку врз единицата со моторот, т.е. со капакот надолу. Рачката треба да биде на десната страна и треба да биде прикачена правилно.



Забелешка: Уредот нема да го започне готвењето на пареа ако бокалот и рачката не се во правилната положба.

- 8** Вратете го регулаторот до положбата за готвење на пареа.

↳ Светилката за готвење на пареа ќе засвети во портокалова боја што означува дека уредот готви на пареа.




Жешката пареа или врелата вода може да ви ги изгори прстите. Немојте да ги допирате и никогаш немојте да им дозволувате на децата да ги допираат жешките делови и пареата бидејќи тоа може да предизвика изгореници.



- ↳ Времето на готвење на пареа зависи од количеството на вода што сте го ставиле во резервоарот за вода. Погледнете ја табелата во поглавјето „Состојки и време на готвење на пареа“ и брошурата со рецепти.
- ↳ Кога ќе заврши готвењето на пареа, уредот ќе почне да зуи, а индикаторот за готвење на пареа ќе се исклучи.

- 9** Поставете го регулаторот во положбата исклучено. Почекајте 2 минути додека престане да излегува пареа од отворот за пареа за да избегнете изгореници од врела пареа.




Забелешка: ако сакате да зготвите уште една количина состојки на пареа, почекајте 10 минути за да се олади уредот пред повторно да започнете со готвење на пареа.


- 10** Ако сакате да продолжите со блендирање на храната зготвена на пареа, следете ги упатствата во делот „Блендирање по готвењето на пареа“ подолу.
- 11** Во нормални услови, водата не останува во резервоарот по готвењето на пареа. Меѓутоа, во одредени ситуации (на пр. во случај на наталожен бигор во резервоарот за вода, прекин на готвењето на пареа или неисправно користење на уредот), може да остане вода во резервоарот. Во тој случај, целосно испразнете го резервоарот за вода по користењето за да спречите развој на бактерии. За отстранување бигор од резервоарот за вода, погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“.

Блендирање по готвењето на пареа

- 1** Фатете ја рачката на бокалот и подигнете го бокалот од единицата со моторот. Свртете го бокалот и истресете го, така што храната ќе падне врз единицата со ножеви.



Допирајте ја само рачката на бокалот. Капакот, подножјето и надворешната површина на бокалот се жешки.




- 2** Ако е потребно, отворете го капакот и додајте дополнителни состојки за блендирање (на пр. вода или масло).


Секогаш проверувајте дали капакот на бокалот и капакот на резервоарот за вода се оладиле по готвењето на пареа пред да ги отворите за да додадете уште состојки во бокалот или за да ја отстраните преостанатата вода од бокалот.

Откако ќе ги сипете течностите во бокалот, никогаш немојте да го ставате бокалот во положба за готвење на пареа.

- 3** Ставете го бокалот исправено врз единицата со моторот, т.е. со капакот нагоре. Рачката треба да биде на десната страна и поставена помеѓу двата испакнати дела на областа за блокирање.



- 4** Вратете го регулаторот до положбата за блендирање. Држете го регулаторот во оваа положба додека храната не се изблендира правилно.




Има тајмер од 30 секунди за функцијата за блендирање како заштита од прегревање. Ако не завршите со блендирањето по 30 секунди, уредот ќе се исклучи и ќе испушти два звучни сигнали како известување. Откако ќе се олади 30 секунди, уредот испушта еден звучен сигнал и можете повторно да започнете со блендирање.

Забелешка: доколку состојките се залепат на сидот од бокалот, исклучете го уредот и одвојте ги со лопатката или додајте малку течност.

Забелешка: проверете дали бебешката храна ја има соодветната густина (на пр. без грутки) пред да ја послужите.

Забелешка: ако бебешката храна е сè уште премногу густа, додавајте вода (на пр. вода) сè додека бебешката храна не стане помекa и поретка.

5 Кога ќе завршите со блендирање, едноставно пуштете го регулаторот.



↳ Регулаторот автоматски се враќа во положбата исклучено.

6 Исклучете го уредот од штекер.

7 Отстранете ја единицата со сечила. Бидете внимателни кога ја отстранувате единицата со сечила бидејќи може да биде жешка. Извадете ја блендираната храна од бокалот. Ако е потребно, употребете ја лопатката што се испорачува со уредот.

Проверете дали температурата на бебешката храна е безбедна за вашето бебе.

8 Во нормални услови, водата не останува во резервоарот по готвењето на пареа. Меѓутоа, во одредени ситуации (на пр., во случај на наталожен бигор во резервоарот за вода, прекин на готвењето на пареа или неисправно користење на уредот), може да остане вода во резервоарот. Во тој случај, целосно испразнете го резервоарот за вода по користењето за да спречите развој на бактерии. За отстранување бигор од резервоарот за вода, погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“.

Блендирање без готвење на пареа

Уредот е наменет за:

- пасирање зготвени состојки или состојки зготвени на пареа за бебешка храна
- блендирање течности и овошје за бебешки сокови


Уредот не е наменет за сечкање тврди состојки како коцки мраз и коцки шеќер.

Откако ќе ги сипете течностите во бокалот, никогаш немојте да го ставате бокалот во положба за готвење на пареа.

Забелешка: при блендирање течности, внимавајте да не го наполните бокалот над ознаката за максимално ниво на бокалот.

Забелешка: немојте да ја готвите бебешката храна на пареа што претходно сте ја блендирале.


1 Ставете ја единицата со сечила на нејзиниот држач во бокалот.



- 2** Исечете ги цврстите состојки на мали парчиња (коцки не поголеми од 2-3 cm) пред да ги ставите во бокалот.


Совет: Немојте да обработувате големи количини тврди состојки одеднаш. Наместо тоа, обработувајте ги овие состојки во помали количини.

- 3** Ставете ги состојките во бокалот.




Забелешка: не надминувајте го горниот раб на зелената единица со сечила.

- 4** Ставете го вентилот во капакот.




Забелешка: осигурете се дека вентилот е правилно прицврстен.


- 5** Ставете го ситото во капакот на бокалот („клик“).




- 6** Поставете го капакот врз бокалот и вртете го во насоката на стрелките на часовникот за да го фиксирате. Малите испакнатите на капакот треба да влезат во жлебовите на бокалот. Проверете дали големата испакнатина на капакот е ставена точно врз рачката на бокалот.



- 7** Ставете го бокалот исправено врз единицата со моторот, т.е. со капакот нагоре. Рачката треба да биде на десната страна и поставена помеѓу двата испакнати дела на областа за блокирање.



- 8** Вратете го регулаторот до положбата за блендирање. Држете го регулаторот во оваа положба додека храната не се изблендира правилно.



Има тајмер од 30 секунди за функцијата за блендирање како заштита од прегревање. Ако не завршите со блендирањето по 30 секунди, уредот ќе се исклучи и ќе испушти два звучни сигнали како известување. Откако ќе се олади 30 секунди, уредот испушта еден звучен сигнал и можете повторно да започнете со блендирање.


Забелешка: доколку состојките се залепат на сидот од бокалот, исклучете го уредот и одвојте ги со лопатката или додајте малку течност. Немојте да го надминувате максималното ниво означено на бокалот.

Забелешка: проверете дали бебешката храна ја има соодветната густина (на пр., без грутки) пред да ја послужите.

Забелешка: ако бебешката храна е сè уште премногу густа, додавајте вода (на пр. вода) сè додека бебешката храна не стане помека и поретка. Немојте да го надминувате максималното ниво означено на бокалот.

Забелешка: немојте да ја готвите бебешката храна на пареа што претходно сте ја блендирале.

- 9** Кога ќе завршите со блендирање, едноставно пуштете го регулаторот.



↳ Регулаторот автоматски се враќа во положбата исклучено.

- 10** Исклучете го уредот од штекер.

- 11** Отстранете ја единицата со сечила. Бидете внимателни кога ја отстранувате единицата со сечила бидејќи може да биде жешка. Извадете ја блендираната храна од бокалот. Ако е потребно, употребете ја лопатката што се испорачува со уредот.

Проверете дали температурата на бебешката храна е безбедна за вашето бебе.

Состојки и времиња на готвење на пареа

Вид на храна	Состојка	Приближно време на готвење на пареа*
Овошје	Јаболко	5 мин.
	Портокали	10 мин.
	Праска	10 мин.
	Круша	5 мин.
	Ананас	15 мин.
	Слива	10 мин.
Зеленчуци	Аспарагус	10 мин.
	Брокула	20 мин.
	Морков	15 мин.
	Карфиол	15 мин.
	Целер	15 мин.
	Тиквица	15 мин.
	Анасон	15 мин.
	Боранија	20 мин.
	Праз	15 мин.
	Кромид	15 мин.
	Грашок	20 мин.
	Пиперка	15 мин.
	Компир	20 мин.
	Тиква	15 мин.
	Спанаќ	15 мин.
	Репка	15 мин.
	Сладок компир	15 мин.
	Домат	15 мин.
	Пилешко, говедско, јагнешко, свинско итн.	20 мин.
Месо		

Вид на храна	Состојка	Приближно време на готвење на пареа*
Риба	Лосос, лист, бакалар, пастрмка итн.	15 мин.

* Целата храна треба да се исече на мали коцки, не поголеми од 2-3 см.

Забелешка: на мерицата се прикажани милилитри и соодветното време за готвење на пареа во минути (50 ml = 5 мин., 100 ml = 10 мин., 150 ml = 15 мин., 200 ml = 20 мин.).

Чистење и одржување


Чистете го уредот по секое користење.

Никогаш немојте да ја потопувате моторната единица во вода.


Никогаш немојте да ставате белило или раствори/таблети за хемиска стерилизација во уредот.

Никогаш немојте да го чистите уредот со сунѓери за триење, абразивни средства за чистење или со агресивни течности како бензин, ацетон или алкохол.


- 1** Исклучете го уредот од струја и отстранете го бокалот од единицата со моторот.




- 2** Отстранете го капакот од бокалот и свртете го капакот наопаку.




- 3** Отстранете ги ситото и вентилот од капакот.



- 4** Исперете го вентилот во врела вода со малку течност за миење садови и исплакнете го под млаз вода.
- 5** Отстранете ја единицата со сечила од бокалот.



- 6** Темелно измијте ја единицата со сечила под млаз вода веднаш по користењето. Не заборавajte да ја исплакнете и внатрешноста на единицата со сечила.



Многу внимателно ракувајте со единицата со сечила. Рабовите се многу остри.

Забелешка: ако сакате да ја исперете единицата со сечила потемелно, откако ќе ја исплакнете можете да ја ставите во машина за миење садови .

- 7** Деловите што доаѓаат во допир со храната перете ги со врела вода и течност за миење садови веднаш по користењето.

Забелешка: сите делови, освен моторната единица, може да се перат во машина за садови.

- 8** Ако е потребно, исчистете ја моторната единица со влажна крпа.

- 9** Проверете дали има остатоци од храна во резервоарот за вода. Тоа можете да го направите така што ќе погледнете низ отворот за полнење за да проверите дали има остатоци од храна внатре или за да проверите дали водата има необична боја и така што ќе помирисате дали резервоарот за вода создава непријатен мирис или мирис на загорена храна.

Во тој случај, исчистете го резервоарот за вода (погледнете го делот „Чистење на резервоарот за вода“ во ова поглавје).

- 10** Оставете го капакот од отворот за полнење отворен за да се спречи раст на бактерии.


Отстранување бигор од резервоарот за вода

Ако остатоци од храна навлезат во резервоарот за вода, тие може да се залепат на грејниот елемент во резервоарот за вода при следното готвење на пареа. Овие остатоци не може да се отстранат само со плакнење на резервоарот за вода.

Морате и да го чистите бигорот од уредот на секои четири недели за да овозможите 100 % ефективна работа. За да го намалите таложењето на бигор, користете варена или филтрирана вода во уредот.

За да ги отстраните парчињата храна во резервоарот за вода и да го исчистите бигорот од уредот, следете ги упатствата за отстранување бигор подолу.

- 1** Осигурете се дека уредот е исклучен.
- 2** Додајте 50 ml бел оцет (8 % оцетна киселина) на 150 ml вода.
Забелешка: може да користите и средства за отстранување бигор на база на лимонска киселина. Не користете други типови средства за отстранување бигор.
- 3** Наполнете го резервоарот за вода со раствор од (оцет или лимонска киселина) и вода.
- 4** Затворете го капакот на отворот за полнење.
- 5** Ставете ја празниот бокал (без храна во него) целосно склопен со единицата со сечила и капакот врз единицата со моторот во положбата за готвење на пареа (т.е. со капакот насочен надолу).
- 6** Вратете го регулаторот до положба за готвење на пареа.
↳ Светилката за готвење на пареа ќе засвети во портокалова боја што означува дека уредот готви на пареа.
- 7** Исклучете го уредот по 5-6 мин. готвење на пареа и исклучете го од струја.
- 8** Истурете го искористениот раствор од оцет (8 % лимонска киселина) и вода од резервоарот за вода.



- 9** Темелно исплакнете ги резервоарот за вода и бокалот со свежа вода неколку пати.
- 10** Наполнете го резервоарот со 200 ml вода и оставете уредот да изврши готвење на пареа од 20 минути со празен бокал пред следното готвење храна во него.
- 11** Оставете го капакот од отворот за полнење отворен за да се спречи раст на бактерии.


Рециклирање

- Овој симбол означува дека електричните производи не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата.
- Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи.



Складирање

- 1** Испразнете го резервоарот за вода пред да го складирате уредот.



- 2** Проверете дали сите делови се чисти и суви пред да го складирате уредот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
- 3** Складирајте го уредот со единицата со сечила во бокалот за да се спречи оштетување.
- 4** Не ставајте го капакот врз бокалот и оставете го капакот од отворот за полнење отворен за да се избегне раст на бактерии.

Поддршка

За целата поддршка за производот, како што се често поставуваните прашања, одете на www.philips.com/support.

Технички спецификации

- Напон/моќност: погледнете ја плочката со ознака на долната страна од уредот.
- Максимален капацитет на резервоарот со вода: 200 ml
- Максимален капацитет на бокалот, течности: 450 ml
- Заштита: систем за греење со контрола на температурата и безбедносна бртва.

Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на уредот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, посетете ја веб-страницата www.philips.com/support за да пронајдете листа на најчести прашања или обратете се на центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можна причина	Решение
Уредот не работи.	Уредот е опремен со безбедносна брава. Ако деловите не се составени правилно на единицата со моторот, уредот нема да работи.	Правилно склопете ги сите делови. Видете го поглавјето „Користење на уредот“.
Светлото за готвење на пареа не се вклучува.	Уредот не е поврзан на електричната мрежа.	Вметнете го приклучокот во ѕидниот штекер.
	Бокалот не е правилно поставен на единицата со моторот.	Правилно поставете го бокалот на единицата со моторот.
	Сакате да започнете втор процес на готвење со пареа веднаш штом првиот завршил.	Исклучете го уредот и почекајте да се олади неколку минути пред да започнете втор процес на готвење со пареа.
Состојките не се загреани целосно.	Парчињата во бокалот се преголеми, има премногу храна во бокалот или не сте ја готвеле храната доволно долго.	Исечете ја храната на помали парчиња (2-3 cm), намалете ја количината на храна во бокалот или изберете подолго време на готвење (макс. 20 минути). Погледнете ја брошурата со рецепти и/или табелата во поглавјето „Состојки и времиња на готвење на пареа“ за да се осигурите дека ќе го изберете правилното време на готвење на пареа за состојките што сакате да ги зготвите или рецептот што саката да го приготвите.
Уредот не готви на пареа.	Не сте ставиле вода во резервоарот.	Исклучете го уредот и ставете точно количество вода во него.

Проблем	Можна причина	Решение
	Не сте го ставиле бокалот во правилната положба врз единицата со моторот.	Ставете го бокалот на уредот во правилната положба (погледнете го делот „Готвење на пареа“ во поглавјето „Користење на уредот“).
Готвењето на пареа е предолго или функцијата за готвење на пареа воопшто не работи.	Има премногу бигор во резервоарот за вода.	Отстранете го бигорот од резервоарот за вода. Видете го поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Отстранување бигор“.
Пареа излегува од отворот за полнење.	Капакот на отворот за полнење не е затворен правилно.	Затворете го правилно капакот на отворот за полнење („клик“).
	Отворот за пареа на единицата со моторот е блокиран од храна или бигор.	Исчистете го отворот за пареа со шилест предмет без да го оштетите дихтунгот и следете ги упатствата за отстранување бигор во иднина. Видете го поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Отстранување бигор“.
	Отворот за пареа во капакот е блокиран.	Отстранете го вентилот и правилно исчистете го отворот за пареа во капакот.
Индикаторот за готвење на пареа се вклучува повторно откако ќе заврши процесот на готвење. По некое време, уредот повторно произведува звук.	Случајно сте го оставиле бокалот на подножјето подолго од 10 минути без да го исклучите уредот.	Исклучете го уредот во рок од 10 минути откако ќе заврши процесот на готвење на пареа, а потоа изблендирајте ја храната или отстранете ја од бокалот.
Единицата со сечила или единицата со моторот е блокирана.	Има премногу храна во бокалот.	Прво исклучете го уредот и обработете помало количество храна. Не полнете го бокалот над горниот раб на зелената единица со сечила.
Единицата со моторот испушта непријатен мирис при првите неколку користења.	Тоа е нормално.	Ако уредот продолжи да го испушта овој мирис и по неколку користења, проверете дали се точни количините и времето на обработка. Погледнете во поглавјето „Состојки и времиња на готвење на пареа“.

Проблем	Можна причина	Решение
Уредот и понатаму испушта непријатен мирис по неколку пати користење.	Ставите премногу храна во бокалот или го оставате уредот да блендира предолго.	Обработувајте помали количества и не оставајте го уредот да блендира подолго од 30 секунди без прекин.
Уредот е многу бучен, испушта непријатен мирис, жежок е на допир, испушта чад итн.	Има премногу храна во бокалот.	Прво исклучете го уредот и обработете помало количество храна.
	Сте го оставиле уредот да работи предолго без прекин.	Уредот не смее да блендира подолго од 30 секунди без прекин.
Капакот на бокалот протекува.	Не сте го склопиле правилно капакот на бокалот.	Склопете го правилно капакот на бокалот. Видете го поглавјето „Користење на уредот“.
	Има премногу храна во бокалот.	Прво исклучете го уредот и обработете помало количество храна.
Има бели точки на отворот за полнење и/или на бокалот, ситото и капакот.	Се наталожил бигор на овие делови.	Тоа е нормално. Отстранувајте го бигорот периодично. Видете го поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Отстранување бигор“.
Уредот создава многу бучава додека блендира.	Ситото не е прикачено за капакот на бокалот.	Погрижете се ситото да е прикачено за капакот на бокалот.
Водата во резервоарот за вода има необична боја кога ќе ја истурите од резервоарот или кога влегува во бокалот за време на готвењето со пареа или водата во резервоарот има непријатен мирис.	Остатоци од храна навлегле во резервоарот за вода за време на користењето.	Исчистете го резервоарот за вода според упатствата во поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Чистење на резервоарот за вода“. Користете го уредот строго според упатствата. Погрижете се да не го преполнувате резервоарот за вода со вода (макс. 200 ml) и да не го преполнувате бокалот со храна (не полнете го бокалот над горниот раб на зелената единица со сечила). Не гответе ја на пареа истата количина состојки подолго од 20 минути и не ставајте вода за готвење на пареа директно во бокалот. Исто така, погрижете се вентилот да е фиксиран во капакот.

Проблем	Можна причина	Решение
Се чувствува мирис на скара или изгорена храна од резервоарот за вода.	Остатоци од храна навлегле во резервоарот за вода за време на користењето и се залепиле на грејачот.	Исчистете го резервоарот за вода според упатствата во поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Чистење на резервоарот за вода“. Користете го уредот строго според упатствата. Погрижете се да не го преполнувате резервоарот за вода со вода (макс. 200 ml) и да не го преполнувате бокалот со храна (не полнете го бокалот над горниот раб на зелената единица со сечила). Не гответе ја на пареа истата количина состојки подолго од 20 минути и не ставајте вода за готвење на пареа директно во бокалот. Исто така, погрижете се вентилот да е фиксиран во капакот.
Има темни точки во бебешката храна или водата во бокалот има необична боја.	Остатоци од храна навлегле во резервоарот за вода за време на користењето и се залепиле на грејачот. Ова предизвикува остатоци од честички од храна да навлезат во бокалот за време на готвењето на пареа.	Исчистете го резервоарот за вода според упатствата во поглавјето „Чистење и одржување“, дел „Чистење на резервоарот за вода“. Користете го уредот строго според упатствата. Погрижете се да не го преполнувате резервоарот за вода со вода (макс. 200 ml) и да не го преполнувате бокалот со храна (не полнете го бокалот над горниот раб на зелената единица со сечила). Не гответе ја на пареа истата количина состојки подолго од 20 минути и не ставајте вода за готвење на пареа директно во бокалот. Исто така, погрижете се вентилот да е фиксиран во капакот.

